



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

ОБРАЗЕЦ ЕЛ-301

БАРАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ/ОДЗЕМАЊЕ НА ПРИСТАП ДО ВЕБ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА/ОДЈАВА ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Обврзникот за пресметка и уплата на придонес за задолжително здравствено осигурување _____ со единствен даночен број (ЕДБ), единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) _____, со седиште во _____ во подрачната служба на ФЗОМ поднесува барање за ДОДЕЛУВАЊЕ/ОДЗЕМАЊЕ (барателот заокружува една од опциите) за следните лица¹:

РБ	ЕЗБО ²	Име и Презиме
1		
2		
3		
4		
5		

за следните привилегии:

1. Спроведување на пријави/ одјави на членови во здравствено осигурување
2. Поднесување на барање за остварување на право на надоместок на плата за време на привремена спреченост за работа поради болест и повреда и за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство

Со пополнување на ова барање, ги овластуваме горенаведените лица да можат во наше име и за наша сметка да ги спроведуваат бараните привилегии преку веб порталот на ФЗОМ.

Датум
__ . __ 20__ год.

М.П.

Одговорно лице

(име и презиме и потпис)

Напомена:

- По прифаќање на барањето ФЗОМ на овластените лица ќе им додели привилегии за користење на горенаведените услуги за што ќе бидат известени на нивните е-mail адреси.
- Привилегијата под број 2 ќе биде достапна откако ќе се создадат технички предуслови.

¹ Секое лице за кое се поднесува ова барање претходно мора да поседува ЕЗК и да има креиран кориснички профил на веб порталот на ФЗОМ

² ЕЗБО (Единствен здравствен број на осигуреникот) е додаток кој се наоѓа на ЕЗК (Електронска здравствена картичка)